



# ИЗГРАДБА НА ВИС ЗА ИЗДРЖАНА АП

## КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ГЛАСНОСТ - КОН ЕУ ЗАЕДНО

"Македонија мора да биде поамбициозна во овој поглед, своите цели да ги постави повисоко. Тоа ќе значи поголема одговорност и притисок и врз Владата и врз јавната администрација, меѓутоа овој притисок може да биде само позитивен", потенцираше вицепремиерката Радмила Шекеринска.

"Во овој момент се случува испишување на историјата на Европската унија и се скицираат контурите на идната европска федерација - нагласи Драган Тилев, државен советник и раководител на Секторот за европска интеграција при Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

главната порака на еднодневната конференција. Станува збор за прва од трите вакви конференции што се дел од тригодишниот проект "Континуирано образование за европски прашања, основање тренинг-центар за европска интеграција" кој е финансиран од Европската комисија, чиј координатор е токму Економскиот факултет на Универзитетот "Свети Кирил и Методиј" во Скопје. Во таа насока значајна ќе биде и улогата што ќе ја има Колеџот на Европа со седиште

во Бриж, Белгија, како контрактор и партнерските институции: центарот за Европски студии на Универзитетот во Лимерик, Ирска, Секторот за Европска интеграција при Владата на Република Македонија и други.

Конференцијата е напор за создавање вистински и неопходни услови за проценка и идентификација на потребите од тренинг по прашања од европската интеграција, како и можност за вистинска комуникација со сите потенцијални целни групи: акаде-

Пишува:  
Рената МАТЕСКА

"Некои сметаат дека поднесувањето апликација за членство во Европската унија е преамбициозна цел, но патот кон ЕУ може да биде успешен само ако си поставуваме амбициозни цели", истакна вицепремиерката Радмила Шекеринска на конференцијата за гласност под наслов "Кон ЕУ заедно" што се одржа на Економскиот факултет во Скопје на 22 јануари 2004 година.

Процесот на приближување на Македонија кон Европската унија многу ќе зависи и од партнерскиот однос кој ќе се гради меѓу Владата, односно јакнење на нејзините институции, како и стопанството, образованието, невладиниот сектор и медиумите. Ова е



# ТИНСКИ КАПАЦИТЕТИ ЛИКАЦИЈА

мијата, јавниот и приватниот сектор, невладините организации, фондацииите, културните и младинските организации и слично.

Според координаторот на Проектот, д-р Билјана Секуловска - Габер, целта на Проектот е двојна - да се создаде локално јадро на експерт-трениери кои ќе се специјализираат во одделни области и, второ, градење пошироко знаење за европските прашања на сите нивоа во македонското општество.

## ПАРТНЕРСТВО

- "Ова е година на вистински подготовки. Апликацијата е само еден од значајните, меѓутоа - потенцираше вицепремиерката Шекеринска - не и пресуден чекор во процесот на реформирање и приближување кон ЕУ. Владата работи на изградба на вистински капацитети кои апликацијата ќе ја направат издржана. Партнерството

меѓу Македонија и ЕУ може да биде успешно единствено ако обезбедиме партнерство и внатре во државата. Апликацијата е прашање коешто треба да го реши Владата на Македонија и тука нема никакви дилеми ниту разлики".

Според Шекеринска, тајмингот за аплицирање е прашање на нијанси. Во прилог на ставот за апликација во февруари Шекеринска ги посочува јавните анкети спред кои над 65 отсто од граѓаните сметаат дека е вистинско време да се поднесе апликацијата. Јавната анкета за и против аплицирање за ЕУ што се спроведува на сајтот на македонскиот Парламент на иницијатива на Комисијата за европски прашања покажува дека над 80 отсто од тие што гласале сметаат дека Македонија треба под итно да го испрати барањето за членство во ЕУ. Шекеринска се повика на последните истражувања на јавното мислење во нашава земја, според кои над 60 отсто од граѓаните се изјасниле дека апликацијата е навремена или дека веќе требала да се поднесе.

## СКАПА ВЛЕЗНИЦА

Раководителката на Центарот за Европска интеграција при Стопанската комора на Република Македонија, Љубица Нури, во тематската сесија се осврна на стопанските субјекти и процесот на европска интеграција, нивна улога и потреби, некои согледувања во врска со трговската размена. За директорот на скопски "Алкалоид", Трајче Мукаетов, влезницата за членство во Европската унија е скапа, но таа мора да се плати. Осврнувајќи се на приоритетите во стопанството, тој нагласи дека е неопходно постигнувањето на европските стандарди во работењето, што во случајот со "Алкалоид" веќе е постигнато.

- "Стопанството мора да обезбеди врвен квалитет на производите и услугите. Исто така, неопходно е да се решат еколошките проблеми на што во ЕУ се полага големо внимание и,



КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ГЛАСНОСТ - КОН ЕУ ЗАЕДНО



конечно, мора да произведуваме со ниска цена, што е нашата главна конкурентна предност", истакна Мукаетов.

Во делот на стопанството, особено значајна е и обуката на менаџерскиот кадар, а соодветно место треба да имаат и малите и средни претпријатија кои треба да бидат носители на економскиот развој, дополнија учесниците на сесијата посветена на улогата на стопанските субјекти во процесот на евроинтеграцијата на нашава земја.

За "Улогата на приватните стопан-

ственици во процесот на европска интеграција" се произнесе и Доминик Ханф од Колеџот на Европа.

ПРЕДУСЛОВИ

- "Со Болоњската конвенција од 1999 година, потпишана од европските експерти за образование, се потенцира значењето на високото образование во процесите на евроинтеграциите", подвлече проф. Милева Ѓуровска во тематската сесија посветена на "Улогата на образованието во создавање на поволни услови за интегрирање на Р. Македонија кон ЕУ".

Покрај освртот на Славица Рочевска, професор на Економскиот факултет во Прилеп, за "Болоњскиот процес и Република Македонија" интересен беше примерот на Бугарија и нивното искуство презентирани од Олга Борисова, директор за образование од Американски универзитет во Бугарија.

- "Ќе бидеме ценети според нашите постигнувања, но и според одлучноста, цврстината и вербата во процесот на интегрирање во сегашната и идната европска структура. Од ветувања за европска интеграција мора да се помине на реализација на оваа визија. Правниот систем - вели Драган Тилев, државен советник и раководител на Секторот за европска интеграција при Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија – треба темелно да се реформира, да се транспонира европското законодавство на тлото на Македонија и да се изградат институции кои ќе бидат способни да го владеат европското право и европската современа практика. Моментот по Копенхагенските одлуки за масовно проширување на Европската унија е многу поволен и за Република Македонија претставува можност конечно да направи исчекор со поднесување на барање за полноправно членство во Европската унија. Тоа неизоставно треба да се случи, но мора да покажеме дека сме зрели за таква историска одлука и дека тоа го правиме во потполност убедени во неговата исправност, без тронка сомнеж за можни реверзибилни движења. Само така ќе може да очекуваме поддршка од земјите членки на ЕУ и од оние кои наскоро ќе станат членки".

Забележани останаа и дискусиите за "Медиумите и нивната улога во процесот на интеграција со Европската унија" и "Невладиниот сектор и неговата улога во процесот на европска интеграција".

Излагањата на конференцијата предизвикаа и дискусија, па така Митко Кочовски од "Макстил" укажа на неопходноста од реструктурирање на стопанските сегменти, што е неопходен услов за ЕУ. Од друга страна, правниот експерт Љубица Рубен критички се осврна на менаџирањето на трговските друштва и на недоволната транспарентност на трговските друштва. Во дискусијата се вклучија и постдипломци кои го усовршиле европскиот менаџмент, претставници од НВО и други.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Владата на Република Македонија донесе одлука за реализација на проект за засилување на капацитетот на дипломатско – конзуларните претставништва (ДКП) на Република Македонија со економски претставници.

Во 2004 година, се планира испраќање на следните економски претставници:

- економски советник за трговска промоција во ДКП во Србија и Црна Гора
- економски советник за трговска промоција во ДКП во Русија
- економски советник за инвестициона промоција во ДКП во Германија
- економски советник за инвестициона промоција во ДКП во Италија

Економските советници ги предлага министерот за економија, а во ДКП ги упатува министерот за надворешни работи, при што имаат ист статус како и сите вработени во дипломатско – конзуларните претставништва.

Кандидатите за економски советници ќе поминат кус ефективен период на обука во Министерството за надворешни работи.

**Министерството за економија ги повикува сите лица заинтересирани за работа како економски советници во некое од наведените ДКП-а, да достават писмо за интерес и професионална биографија до Министерството за економија. Заинтересираните лица особено треба да ги исполнуваат следните услови:**

- Високо образование;
- Одлично познавање на јазикот (пишување и говорене) на земјата за која искажува интерес;
- Познавање на друг светски јазик би била предност;
- Најмалку три години непрекинат престој во земјата за која искажува интерес во последните десет години;
- Соодветно работно искуство и референци;
- Да се државјани на Република Македонија со место на живеење во земјата или во странство.

Заинтересираните лица што ги исполнуваат бараните услови, можат да бидат земени предвид за поширок избор на кандидати за економски советници, согласно законските прописи и процедури за вработување државни службеници и упатување лица во дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија.

Писмата со интерес, заедно со придружната документација треба да се достават на адреса на Министерството за економија: "Јуриј Гагарин" број 15, 1000 Скопје, најдоцна до 15 февруари 2004.